

СООПШТЕНИЕ

ОКТА објавува конкурс за практикантска работа во соработка со Машински факултет – Скопје

Услови за аплицирање:

1. Студентот да биде во завршна година на студии од прв циклус или студент од втор циклус студии.
2. Студентот да биде на некоја од следните студиски програми: **Термичко инженерство; Хидраулично енергетско инженерство; Автоматизација и управувачки системи; Енергетика и екологија или Индустриско инженерство и менаџмент.**
3. Студентот да има солидно познавање на Англиски јазик.
4. Студентот да има познавање на компјутерски вештини - Microsoft Office и AutoCAD.

Број на практиканти: 1

Времетраење на пракса:

Практикантот ќе бидат континуирано присутен на пракса во секторот: Технички услуги во временски период од три месеци, со полно работно време, **почнувајќи од 01.04.2019 година.**

Обврски на практикантот:

- да достави потполнет документ за упатување на пракса од факултетот испечатен на официјален меморандум од факултетот и заверен со потпис и печат од студентската служба;
- континуирано да води дневник за текот на праксата;
- задолжителна редовност во компанијата во текот на тримесечната пракса.

Обврски на компанијата:

- да обезбеди ментор на практикантот;
- да обезбеди храна и превоз на практикантот за целото времетраење на праксата;
- да му издаде потврда за остварена пракса на студентот со потпис од овластено лице и печат од компанијата, заверена со архивски број.

Сите кандидати е потребно да испратат CV и копии од документи и уверенија кои потврдуваат дека кандидатот ги исполнува условите, на следниот контакт okta_career@helpe.gr.

Избраните кандидати ќе бидат повикани на интервју во просториите на ОКТА, по што ќе се направи финален избор на кандидати и ќе се потпише Договор за соработка со избраниот кандидат.

Огласот е отворен **најдоцна до 22.03.2019 година.**